



Љубомир КЕКЕНОВСКИ

W

*Ri zi kot vari ra
vo obrat en razmer
so znaewet o*

W

I rvi ng FI [ER

ЗА ЕЛИТИТЕ И ДРЖАВАТА

Сите анализи покажуваат дека доследната заштита на сопственичките права и сигурниот амбиент се основен предуслов за раст. Обврските се поделени, па амбиентот треба да го обезбедат политичките а растот економските елити во општеството. Логично е да се прашаеме до каде се и како се нашиве стопански елитисти. Фала на прашање, тие се одлично, ние за никаде.

Наместо како што е секаде во успешните економии, да бидат динамичен промотор на економскиот и на културниот развој, тие живејќи од монополи а не на пазар, место во највитални општествени суштества се претворија во диносауруси со мала глава, уште помал мозок и преголем стомак. Сепак дека ќе исчезнат како и нивните претходници од животинското царство, само е опасно што не забележуваат дека со целиот габарит и дебелиот задник седнале на главата на младата македонска државна рожба, па од невнимание/незнаење се стремат да ја угушат и неа.

Просто е неверојатно како не се најдоа, не се напија по деценија ипол, па на дневен ред да стават нешто и од општите места на нашиот заеднички дом - татковината. Такви какви се идеолошки празни или залутани а национално издишани и незаинтересирани, во време кога глобализацијата бара комуникација со лични и колективни идентитети, тие себе си се гледаат и се претставуваат како граѓани на светот. Која нација и кој идентитет е тоа само тие си знаат, поточно го вадат како скриен кец од ракав кога пред сите ќе ја изложат сета своја вистинска духовна беда и мизерија. Тоа им е најдобар изговор кој барем привремено ги спасува, до следното самозалажување.

Политичките близнаци се исто такви како претходниве само заради проверената максима дека "ВЛАСТА КОРУМПИРА А АПСОЛУТНАТА ВЛАСТ КОРУМ-

ПИРА АПСОЛУТНО" СЕ УШТЕ ПОСТРАШНИ, ПОДЕМБЕЛИ, НЕЧУВСТВИТЕЛНИ И АРОГАНТИ. Сè уште веруваат дека можат со евтини маѓионичарски трикови да го зашеметат народот дека ни е супер за ич да не му ја мисли. Додуше, тоа и не е невозможно само треба уште повеќе да го осиромашат за да може до крај да го заглупават. Потоа е сè лесно.

Загрижувачка е потребата од неразбирањето или намерното забораване кои сме, што сме, кои биле нашите државни интереси и кои (треба да) се денес. Сè тоа е со цел, помалку од надворешни кругови да нè изместат од националното лежиште, многу повеќе од нашиот краткотраен политички ум, за да се оствари дисконтинуитет и неспоредливост со сите претходни национални борби и застапувања. ИЗГЛЕДА НЕ РАЗБИРААТ ИЛИ НЕ САКААТ ДА

РАЗБЕРАТ НАШИВЕ ПРВЕНЦИ, ДЕКА ОВАА ШАНСА ДА СИ ИГРААТ ДРЖАВА Е ПЛАТЕНА СО НАЈУМНИТЕ, НАЈСИЛНИТЕ, И НАЈХРАБРИТЕ ГЛАВИ МАКЕДОНСКИ, КОИ СЕ ПРИЛОЖЕНИ КАКО КУРБАН ВО ОВАА НАША ДРЖАВНА КУЌА.

Само со толкав степен на бесчувствителност/незнаење може да се релативизира сè што е претходно направено и кажано, за да може да се владее во иделошки и културно безбоен а национално празен простор, неограден од никакви правила на игра, следење на дефинирана стратегија или визија за тоа каде и како ќе одиме.

ТАКА, ПЛИВААТ НАШИВЕ ПОЛИТИДЕОЛОШКИ ПРАЗНОГЛАВЦИ ПО АВЕНИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА ТРАНЗИЦИЈА, КОИ ИЗГЛЕДА НЕ НИ ЗАБЕЛЕЖУВААТ ОТИ СО СВОЕТО НЕПРИМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ/ДРЖАЊЕ ВО ПОСЛЕД-

НИВЕ ГОДИНИ, САКАЈЌИ ИЛИ НЕСАКАЈЌИ, ЗНАЕЈЌИ ИЛИ НЕЗНАЕЈЌИ, ЈА ПРЕТСТАВУВААТ ЦЕЛАТА ИДЕЈА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА КАКО ПОТПОЛНА СЛУЧАЈНОСТ ИЛИ НАМЕРНА ГРЕШКА.

Работниците најнапред ги осиромаша, па ги заглупеа/заслепеа до таму за да се конфронтираат меѓусебно, наместо заедно да си го бранат она што единствено го имаат - трудот. Во секоја постапка и потег се коментира политичката позадина на човекот/функционерот правејќи ги обична навивачка група, која чопоративно треба да гласа и да се пресмета со спротивниот табор.

БИЗНИСМЕНИТЕ ПОРАДИ НЕЗАВРШЕНАТА ИЛИ НЕЧИСТАТА ПРИВАТИЗАЦИЈА СЕ РЕКЕТИРАНИ ОД ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ. Даваат на сите по нешто за да бидат раат. Се поделија по табори во кои место заедничкиот/единствениот интерес на капиталот го бранеа/служиа посебниот партиски интерес, па до денес останавме без релевантна стопанска комора.

Партиите ја дополнуваат нашата искривена/превртена слика, бидејќи и тие не живеат од пазарот, поточно не се финансираат од гласачите, па си го решаваат финансирањето со тропане на врата кај добрите фирми. Сè потаму е

прашање на цена, поточно на договор/пазар.

Кај нас се покажува на дело дека дур и опозицијата не ја прима пораката како опомена од граѓаните, туку се подготвува кога ќе се врати да ја доврши распределбата на имотот што ја започнале. **ВО ТАКВА ДЕБЕЛА ОПОЗИЦИОНА СЕНКА СТОЈАТ/ЧЕКААТ УШТЕ ПОВЕЧЕ И НАСТРВЕНИ КОГА ЌЕ ДОЈДАТ ДА НЕ ГУБАТ ВРЕМЕ НА НАРОДОТ ТУКУ ДА СИ ГИ ПРОДОЛЖАТ СВОИТЕ "ПЕТ МИНУТИ" КОИ ИМ ТРААТ ЕВЕ ВЕЌЕ ПЕТНАЕСЕТ ГОДИНИ.**

Една деценија сме заглавени во клинч меѓу две крајно примитивни и опасни тези на кои, демек, би требало да правиме разлики. Како, на пример, "ние регрутираваме глупи/послушни кадри ама другиве се уште поглупи". Тврдоглавоста не стивнува, па по сите предупредувања, регрутацијава никако да запре и пак се најавуваат старите формули за контингенти, уфрлање гласови... **ПОСТРАШНА ОД ПРЕТХОДНАТА Е ВТОРАТА КОЈА БЕСРАМНО ВЕЛИ "НИЕ КРАДЕВМЕ АМА ВИЕ КРАДЕТЕ ПОВЕЌЕ ОД НАС".** Оваа боли дупло повеќе, прво заради тоа што е непродуктивна и бедна таквата споредба и второ затоа што е точна. А вистината најмногу боли.

Така, всушност го создадовме нашиот оригинално македонски бином на квадрат: **ПРЕСИЛНИ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ А ПРЕСЛАБИ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕБОГАТИ ПОЕДИНЦИ А БЕДНА ДРЖАВА.** Типично латино-американска сапуница на европскиот континент.

Во меѓувреме на нашава изгребана лонг-плеј плоча сè уште се врти една погубна/погрешна расправа за тоа кој повеќе украде, кој е поголем предавник, кој повеќе излажал... наместо како во напредниот свет да се мери кој повеќе направил, кој повеќе извезува, кој платил поголем данок, кој колку вработил... Никако да се разбере/прифати оти е невозможно и понатаму да се владее со старите флоскули од типот, сетете се кога ви беше поарно, под турско или под српско, под грчко или бугарско, со нас или со нив... Бидејќи, **ОНА ШТО ТРЕБА ДА ГО НАУЧИМЕ НЕ Е ТОА ДЕКА НИ БИЛО ПОАРНО ПОД ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ТУКУ ДЕКА РОПСТВОТО НЕ ЧИНИ И ТРЕБА ПО СЕКОЈА ЦЕНА ДА СЕ СМЕНИ.** Значи, не е решението во некоја поединечна хокеарска замена во лошиот тим, за да видиме кој "нов" ќе скокне на политичкиот рингишпил од старото друштво, туку да се смени и тимот и играчката. Најточно моделот кој го репродуцираме. ●

